



## LG Electronics Magyar Kft.

H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a  
T. +36-1-455-60-60 F. +36-1-455-60-66 www.lg.hu

### **СЕРТИФИКАТ ЗА „Гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“**

Ако сте купиле некои фрижидери или машини за перење, како што е наведено во Условите помеѓу 15 април - 30 септември 2021 година, може да имате придобивки од кампањата „Гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ и да ги уживате правата и придобивките, што се наведени во условите во прилогот, коишто услови накратко се наведени на следниот начин:

1. Врз основа на сегашните Услови, документот што го докажува купувањето (обична фактура, мала фактура, сметка), пополнетата картичка за гаранција и преземениот документ за 'Сертификат за гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење, 2021 година лето' се потребни за да се примени „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ за Производи купени за време на кампањата.
2. Определените работи, што се дефинирани во Условите, не влијаат врз вашите права, како потрошувач, а се применливи врз основа на сите закони и регулативи.
3. „Гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ ви ги овозможува следните права и предности:

За време на тие 5 (пет) години од денот на првото купување на производот, постои целосна гаранција за сите неисправности што настануваат како резултат на фабричка грешка, што значи бесплатна поправка, бесплатни делови и бесплатна поправка на лице место, ако е потребна таква поправка. Исто така, тука спаѓа и можна бесплатна замена на Производот. Ако Производот треба да се замени за време на „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ (дури и повеќе од еднаш), ќе бидете обврзани со статутарните гарантни услови што важат за времена замената на Производот или со одредбите и услови на гаранцијата, врз основа на тековните Услови до истек на првичниот рок на „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ од првично купениот Производ, во зависност од тоа што вам ви одговара повеќе, како потрошувач.

4. „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG, 2021 година лето“ е важечка во период од 5 од денот на купувањето и треба да се продолжи секојпат, кога производот не работи поради дефект, со време соодветно на периодот додека не работи.
5. Секоја поправка или замена ќе се наведе на картичката за гаранција, издадена од LGEMK за време на периодот од 5 години.



## LG Electronics Magyar Kft.

H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a  
T. +36-1-455-60-60 F. +36-1-455-60-66 www.lg.hu

6. Производите, за коишто важат Условите, се следните:

Фрижидери: GBB548PZCZH, GBB566PZHMN, GBB566PZHZN, GBB569MCAMB, GBB569MCAZB, GBB61BLHMN, GBB61BLHZN, GBB61BLJMN, GBB61BLJZN, GBB61PZGFN, GBB61PZHMN, GBB61PZHZN, GBB61PZJMN, GBB61PZJZN, GBB61SWGFFN, GBB61SWHFN, GBB61SWHZN, GBB61SWJMN, GBB61SWJZN, GBB62PZFFN, GBB62PZGFN, GBB62PZJMN, GBB62PZJZN, GBB71PZDFN, GBB71PZDMN, GBB71PZDZN, GBB71PZEFN, GBB71PZEZN, GBB72MCFN, GBB72MCFN, GBB72NCFN, GBB72PZDFN, GBB72PZDMN, GBB72PZDZN, GBB72PZEFN, GBB72PZEMN, GBB72PZEZN, GBB72SADFN, GBB72SWEFN, GBB92MCACP, GBB92MCAXP, GBB92STABP, GBB92STAQP, GBF567PZCMB, GBF567PZCZB, GBF61PZJMN, GBF61PZJZN, GBF71PZDMN, GBF71PZDZN, GBF72NSDMN, GBF72NSDZN, GBP31DSLZN, GBP31SWLZN, GBP32DSKZN, GBP61DSPFN, GBP61SWPFN, GBP62DSNFN, GSJ760PZUZ, GSJ760PZXV, GSJ760WBXV, GSJ761PZXV, GSJ960NSBZ, GSJ960PZBZ, GSJ961NEBZ, GSX961MCCZ, GSX961NEAZ.

машини за перење: F0J6WY0W, F0J6WY1W, F2J5NY4W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2WN2S6S4E, F2WN2S6S6E, F2WN4S6S0, F2WN4S7S0, F2WN4S7S2T, F2WN6S7S1, F2WV9S8P2, F2WV9S8P2E, F4J5VY3W, F4J6QY0W, F4J6TY0W, F4J6VY0W, F4WN207S3E, F4WN207S6TE, F4WN208S6E, F4WN209S4E, F4WN209S6E, F4WN209S6TE, F4WN408S0, F4WN408S1, F4WN409S0, F4WN409S1, F4WN409S2T, F4WN608S1, F4WN609S1, F4WN609S2T, F4WV709P1, F4WV709S1E, F4WV710P1, F4WV710S2E, F4WV909P2, F4WV909P2E, F4WV910P2, F4WV910P2E, F4WV910P2S, F4WV910P2SE, F4WV910P2WE, F6WV910P2EA, F2DV5S7N0, F2DV5S7N0E, F2DV5S7S0, F2DV5S7S0E, F2DV5S7S1E, F2DV5S7S2E, F2DV5S8S2E, F2DV7S8H1, F2DV9S8H2, F2DV9S8H2E, F2J6HM0W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, F4DN408N0, F4DN408N1, F4DN408S0, F4DN408S1, F4DN409N0, F4DN409S0, F4DN409S1, F4DN409S2, F4DN409S2T, F4DV709H0, F4DV709H1, F4DV709H2T, F4DV709S0E, F4DV709S1E, F4DV709S2E, F4DV710S2E, F4DV710S2SE, F4DV909H2, F4DV910H2, F4DV910H2S, F4DV912H2EA, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6VG0W, F4J6VG1W, FH6G1BCH2N, FH6G1BCH6N, F8K5XN3.

7. Кога го купувате производот, проверете дали во пакувањето се наоѓа картичката за гаранција, издадена од LGEMK.

Ви благодариме што го избравте Производот.

Датум: 1/07/2021

LG Electronics Magyar Kft.